

## БЛАГОДАРЕНИЕ НА СВОИТЕ КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ И СУРОВИНИ SILIGOR:


- го спречува создавањето и таложењето на бигор,
- издржлива на сечење, удари, препарати, киселини и други производи,
- го спречува развивањето на бактерии по површината (SANITIZED сертификат).

## МИЈАЛНИЦИТЕ SILIGOR СЕ ТЕСТИРАНИ СПОРЕД ЕВРОПСКИОТ СТАНДАРД EN 13310 И GOS INTERNAL STANDARD ЗА СЛЕДНОТО

- Издржливост на температура (180°C)
- Издржливост на нагли промени на температурата
- Издржливост на хемикалии и различни супстанции од домаќинството
- Тест со удар (метална топка со тежина од 450 g пуштена е четири пати по ред од височина 50 cm, од што не следува појава на пукнатини или други видливи промени).



Палета на бои на мијалници Gorenje:



ГОРЕЊЕ СКОПЈЕ ДООЕЛ  
Бул. 8ми Септември бр. 18  
Скопје, Македонија  
Т: +389 2 3088 150  
E: gorenje@gorenje.com.mk

Продажен салон Горење – Карпош  
Бул. Партизански одреди бр. 99  
Скопје, Македонија  
Т: +389 2 3062-199  
E gorenjesalon@gorenje.com.mk

Gorenje Studio – Аеродром  
Бул. Видое Смилевски Бато бр. 26  
Скопје, Македонија  
Т: +389 2 2448-880  
E: gorenjestudio@gorenje.com.mk

[www.gorenje.com.mk](http://www.gorenje.com.mk)



# КУЈНСКИ МИЈАЛНИЦИ

ИЗДРЖЛИВИ И ДОЛГОТРАЈНИ МИЈАЛНИЦИ SILIGOR

[www.gorenje.com.mk](http://www.gorenje.com.mk)

**gorenje**  
Life Simplified





## ИНОВАТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ИНОВАТИВНА ФОРМА

Поради секојдневните услови на висока влажност, квалитетот на мијалникот е од особено значење за домаќинството.

Siligor е вештачки мермер со карактеристики на природен камен, кој е издржлив на удари, дамки од храна и хемикалии, како и на нагли температурни промени, сечење, препарати, киселини и други супстанции кои се наоѓаат во домот.

Siligor е издржлив композитен материјал составен од

кварцни честички и полимерна смола. Материјалот е резултат на долгогодишен развој, при што се барани оптималните пропорции.


Siligor е направен на основа на висококвалитетна полиестерна смола, комбинирана со кварцни честички, при што секоја честичка се третира со незаситена смола.

Siligor е сертифициран за својата издржливост кон развојот на бактерии.

Под и над пулт



XXL корито




### KVE KM15 Кујнски мијалници

- Димензии на мијалникот: 57,0 x 51,0 cm
- Длабочина на коритото: 17,1 cm
- Димензија на коритото: 51,4 x 38,9 cm
- Автоматски сифон вклучен во комплетот
- Можност за монтажа под пулт и за стандардна монтажа над пулт



XXL корито




### KVE KM45 Кујнски мијалници

- Димензии на мијалникот: 65,0 x 50,0 cm
- Длабочина на коритото: 19,0 cm
- Димензија на коритото: 34,7 x 43,3 cm
- Автоматски сифон вклучен во комплетот





XXL корито




### KVE KM21 Кујнски мијалници

- Димензии на мијалникот: 86,0 x 50,0 cm
- Длабочина на коритото: 18,5 cm
- Димензија на коритото: 40,0 x 43,0 cm
- Автоматски сифон вклучен во комплетот



### KVE KM1 Кујнски мијалници

- Димензии на мијалникот: 86,0 x 43,5 cm
- Длабочина на коритото: 18,8 cm
- Димензија на коритото: 32,5 x 37,5 cm
- Автоматски сифон вклучен во комплетот



### KVE 601 Кујнски мијалници

- Димензии на мијалникот: 90,0 x 50,5 cm
- Длабочина на коритото: 18,6 cm
- Димензија на коритото: 34,0 (9,4) x 40,5 cm
- Автоматски сифон вклучен во комплетот

## Одржување на мијалниците Siligor

Мијалниците Siligor можат да се чистат со обични средства за чистење, средства за миене садови, препарати со фини абразивни честички и сунѓер за миене на садови. Дамките од бигор можат да се чистат со препарати за одстранување на бигор. По чистењето, исплакнете со чиста вода и избришете. Иако површината е издржлива на гребнатини и удари, треба да се избегнете паѓање на остри предмети на површината и да не ставате жешки садови директно од плочата за готвење на површината на мијалникот. Со лесното чистење и избегнувањето на потребата од скапи, агресивни препарати, штетите на пари и време.



## Гребнатини...

Високата содржина на природен кварцен гранит, спречува гребнење на површината на мијалникот! За сечење препорачуваме да користите соодветни дрвени или пластични подлоги. Гребнатини, настанати како последица на агресивно дејство по површината можат да бидат отстранети со фина хартиена шмиргла.



## Чистење...

Високата содржина на природни материјали, овозможува лесно чистење на мијалниците. Избегнувајте долготрајно задржување на остатоци од храна во мијалникот затоа што тоа може да доведе до појава на трајни дамки. Специјалната формула на композитните материјали, овозможува лесно одстранување дури и на најтврдокорните дамки.



## Удари...

Годините искуство, постојаното подобрување и тестирање на материјалите, доведе до извонредна издржливост на вообичаени удари кои мијалникот може да ги поднесе при употреба. Тестовите покажуваат дека е речиси невозможно случајно да се скрши мијалникот!



## Хигиена...

Високата густина и специјалната формула на користените материјали, овозможуваат неограничена и безбедна употреба на кујнскиот мијалник! Контактот на храна со чист мијалник правилно чистен е микробиолошки безбеден.



## Топлина...

Мијалниците Siligor се отпорни на температура до 280 ° C! Имајте во предвид дека температурата на дното на садот, по одстранување од шпоретот, може да достигне до 600 ° C! Затоа, користете подлоги, бидејќи и покрај високата издржливост на површината, препорачливо е да не се изложува на температурен шок.



## Практично...

Сите мијалници на Gorenje се опремени со автоматски сифон - лесна употреба само со едно вртење.